



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО  
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА  
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје  
Тел.: 02 3289 000  
ИНФО ЛИНИЈА  
(БЕСПЛАТНА) 0800 33 222  
Е-пошта: info@fzo.org.mk  
Web:

www.fzo.org.mk

Датум: 21.11.2014

## СООПШТЕНИЕ

### Е-потврди за редовни студенти

Со новиот проект „Е-потврди за редовни студенти“ Фондот овозможи големи придобивки за редовните студенти, кои до сега потврдата за редовно школување требаше да ја заверат во студентски прашања, па да ја достават на шалтерите во подрачните служби на ФЗОМ. Со новиот проект, ФЗОМ секоја нова потврда/промена за редовно школување ја добива по електронски пат од соодветната образовна установа за високо образование.

ФЗОМ го овозможи ова олеснување за студентите, но како што беше кажана и на прес конференцијата, во првиот семестар одредени факултети укажаа дека треба да направат прво техничко прилагодување и до следниот семестар и тие ќе се приклучат. До тогаш, за овие студенти останува обврската да донесат потврди во подрачните служби на ФЗОМ.

Досега 80% од редовните студенти во Република Македонија за кои факултетите доставија електронски податоци веднаш забележаа олеснување. **За редовните студенти, за кои нивните матични факултети досега не доставиле електронски потврди за редовно студирање до ФЗОМ, потврдите ќе можат самите студенти да ги достават во печатена форма во било која подрачна служба на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.** Оваа потврда е обрвска согласно Законот за здравствено осигурување за секој студент од 1992 година.

Во прилог подолу се следните виокообразовни институции, кои доставија до ФЗОМ електронски податоци редовно школување, со што студентите без никакви административни формалности и трошоци, им се обезбеди континуирано здравствено осигурување.

Економски факултет Скопје

Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство Скопје


Југоисточно-европски универзитет во Тетово

Универзитет Св. Кирил и Методиј-медицински факултет Скопје

Филозовски факултет Скопје

Градежен факултет Скопје

Природно-математички факултет Скопје



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО  
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА  
[www.fzo.org.mk](http://www.fzo.org.mk)

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје  
Тел.: 02 3289 000  
ИНФО ЛИНИЈА  
(БЕСПЛАТНА) 0800 33 222  
Е-пошта: [info@fzo.org.mk](mailto:info@fzo.org.mk)  
Web:

[www.fzo.org.mk](http://www.fzo.org.mk)

Универзитет Американ-колеџ Скопје  
ФОН универзитет Скопје  
Стоматолошки факултет Скопје  
Фармацевтски факултет Скопје  
Меѓународен Славјански институт Москва Св. Николе  
Факултет за земјоделски науки и храна Скопје  
Меѓународен балкански универзитет Скопје  
Архитектонски факултет  
Факултет за музичка уметност Скопје  
Свети Апостол Павле уинт Охрид  
Факултет за бизнис економија Скопје  
Бизнис академија Смилевски-БАС Скопје  
Факултет за физичка култура Скопје  
Факултет за драмски уметности Скопје  
Факултет за ветеринарна медицина Скопје  
П.в.п.у еуро колеџ Куманово